



*the global voice of
freight logistics*



The Global Language of Business

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВНОСТА

FIATA и GS1 потпишаа Меморандум за Разбирање во насока на развој и поддршка на решенијата во областа на Транспортот и Логистиката

Куала Лумпур, 6ти Октомври 2017

Меѓународната Федерација на Шпедитерските Асоцијации (The International Federation of Freight Forwarders Associations - FIATA) потпишаа Меморандум за Разбирање со GS1, формирајќи рамка за идната соработка. Заедничка работна група ќе изврши дигитализација на целокупната документација на FIATA, користејќи го GS1 глобалниот систем за уникатна идентификација, со што FIATA ќе ја зголеми својата ефикасност во однос на минатото кога се користеше „хартиена“ документација, а исто така и ќе ги подобри услугите кон своите корисници.

Индустијата за Транспорт и Логистика претставува „рбет“ на глобалната трговија сервисирајќи ги клиентите и добавувачите во глобалните синџири на снабдување и побарувачка. Транспорт и Логистика Процесите се неопходните врски во глобалната економија, меѓусебно поврзувајќи ги производителите, трговците на големо и мало и услужните провајдери како дел на комплексните мрежи кои опфаќаат многу индустрии ширум светот.

Додека стоките се движат од точките на потекло кон точките кои се нивни крајни дестинации, провајдерите на логистички услуги (на пример превозниците, транспортерите и другите вклучени и засегнати страни) мораат да ја задржат контролата и видливоста врз овие движења, за да можат врз основа на точни информации да носат одлуки со кои ќе обезбедат непречен проток на стоките кон потрошувачите. Денес, овие услуги се очекува да бидат брзи, безбедни и транспарентни, за да бидат задоволени сè повисоките очекувања на потрошувачите.

Брзиот развој на логистиката, како одговор на барањата на потрошувачите за видливост во реално време низ целиот домен на мулти-модалниот транспорт, повикуваат на нови решенија и поблиска соработка меѓу двете организации. Врз основа на долгогодишно искуство, заедно со глобалниот опсег на нивните надлежности и влијанија, GS1 и FIATA се две водечки асоцијации засновани на членување, кои се најдобро опремени да одговорат на овие современи предизвици. Со овој Меморандум за Разбирање, FIATA и GS1 продолжуваат да ја градат соработката која трае веќе 20 години.

Со цел овие напори да вродат со плод, Советодавното Тело за Информатичка Технологија на FIATA (FIATA's Advisory Body Information Technology - ABIT) чекор по чекор прави идентификација и миграција на сите нивни документи во дигитална платформа, користејќи го GS1 глобалниот систем за идентификација. Овој проект на глобалната заедница на FIATA ќе ѝ овозможи да понуди високо-квалитетни интермодални решенија во корист на сите засегнати страни во синџирот на снабдување.



*the global voice of
freight logistics*



The Global Language of Business

3а FIATA

Меѓународната Федерација на Шпедитерските Асоцијации (FIATA) е основана во Виена, Австрија на 31ви Мај 1926 година. Таа е невладина организација која денес ја претставува индустријата која опфаќа околу 40.000 шпедитерки и логистички фирми, вработувајќи околу 10 милиони луѓе во околу 160 земји. FIATA има консултативен статус со Економскиот и Социјален Совет (Economic and Social Council - ECOSOC) на Обединетите Нации, Конференцијата на Обединетите Нации за Трговија и Развој (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) и Комисијата за Меѓународно Трговско Право на ОН (UN Commission on International Trade Law - UNCITRAL), како и многу други тела поврзани со ОН, како што е Светската Банка. FIATA е признаена како претставник на шпедитерската индустрија од страна на многу други владини организации, владини органи, интернационални организации во областа на транспортот и логистиката, како што се Европската Комисија (преку CLECAT), Меѓународната Трговска Комора (International Chamber of Commerce - ICC), Меѓународната Асоцијација за Воздушен Транспорт (International Air Transport Association - IATA), Меѓународната Унија на Железници (International Union of Railways - UIC), Меѓународната Унија за Патен Транспорт (International Road Transport Union - IRU), Светската Царинска Организација (World Customs Organization - WCO) и Светската Трговска Организација (World Trade Organization - WTO).

Дознајте повеќе на: www.fiata.com

3а GS1

GS1® е неутрална, непрофитна организација која обезбедува глобални стандарди за ефикасна деловна комуникација. Најдобро е позната по баркодот, наречен во 2016 година од страна на Би-Би-Си како една од „50-те работи што ја направија светската економија“. GS1 стандардите ја подобруваат ефикасноста, безбедноста и видливоста на синџирите на снабдување низ физичките и дигиталните канали во 25 сектори. Ние им овозможуваме на организациите од сите видови и големини лесно да ги идентификуваат, добиваат и споделуваат информациите. Нашиот обем и опсег - локални организации членки во 112 земји, 1,5 милиони кориснички компании и 5 милијарди трансакции секој ден - помагаат да се обезбеди дека стандардите на GS1 создаваат заеднички јазик кој поддржува системи и процеси низ целиот свет. Дознајте повеќе на: www.gs1.org.